

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 32

Год. LX

Четврток, 20 мај 2004

Цена на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
514. Одлука за бројот на студенти за запишување во прва година на државните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола во учебната 2004/2005.....	2	522. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб што се наоѓа на ул. „Јане Сандански“ бр. 54 во Тетово....	5
515. Одлука за распределба на дел од вишците на приходите над дозволеното ниво на потрошувачката во 2003 година...	3	523. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб што се наоѓа на ул. „Димитар Влахов“ бр. 46 во Куманово....	5
516. Одлука за давање согласност на Одлуката за распоредување (употреба) на добивката по оданочување - нето добивка од финансиската 2003 година	4	524. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб што се наоѓа на ул. „Трифун Хаџи-Јанев“ бр. 6 во Скопје.....	5
517. Одлука за давање согласност на Програмата за развој и изградба на основната радиодифузна мрежа на Јавното претпријатие „Македонска радиодифузија-Скопје“ во 2004 година.....	4	525. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб што се наоѓа на ул. „Никола Вапцаров“ бр. 9 во Скопје..	5
518. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работата на Јавното претпријатие „Македонска радиодифузија-Скопје“ за 2003 година.....	4	526. Изменување на лиценца под бр. 23-5199/1 од 11.09.2001 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб што се наоѓа на ул. „Митрополит Теодосие Гологанов“ бр. 28 во Скопје.....	6
519. Одлука за престанување на важноста на Одлуката за формирање на Националната агенција за развој на мали и средни претпријатија НЕПА.....	4		
520. Одлука за дополнување на Одлуката за ослободување од плаќање на услугите за користење на ВИП - просторот на Аеродромот во Скопје.....	4		
521. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб што се наоѓа на ул. „Димитар Влахов“ бр. 14 во Охрид.....	5		

527. **Изменување на лиценца** под бр. 23-58/8 од 28.09.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб што се наоѓа на бул. „Климент Охридски“ - Пелагонка 2, сутерен, локал 4 во Битола **6**
528. **Изменување на лиценца** под бр. 23-58/12 од 28.09.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни

- игри на среќа во Автомат клуб што се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бб во Струмица..... **6**
529. **Изменување на лиценца** под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб што се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 5 во Прилеп..... **6**
530. **Правилник** за стручно оспособување и усовршување на лица на служба во Армијата на Република Македонија..... **6**
- Огласен дел**..... **1-56**

514.

Врз основа на член 102 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/00 и 49/03) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА НА ДРЖАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ И НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА ВО УЧЕБНАТА 2004/2005

1. Бројот на студенти за запишување во прва година на државните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2004/2005 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија, да изнесува соодветно на бројот на студентите за запишување во прва година предложен во Конкурсот за запишување во прва година на високообразовните установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2004/2005, освен на следните факултети, каде бројот на студентите за запишување во државна квота изнесува:

- Машински факултет во Скопје на студиските програми за додипломски студии за стручно образование:

- „производна информатика“ - 30 студенти;
- „применето термичко инженерство“ - 30 студенти;
- „заварување и дизајн на конструкции“ - 30 студенти;

- Филолошки факултет, на студиска програма преведување и толкување од албански на македонски јазик и обратно - 30 студенти;

- Медицински факултет - 85 студенти;
- Стоматолошки факултет - 60 студенти;

- Факултет за физичка култура, студиска група на албански јазик - 25 студенти;

- Природно-математички факултет на студиските програми за:

- „математика за основно образование“ - 0 студенти;
- „математика и физика“ - 30 студенти;
- Педагошки факултет во Скопје, на студиските програми за:

- „одделенска настава за наставници во паралелки на албански јазик“ - 90 студенти;

- „одделенска настава за наставници во паралелки на турски јазик“ - 25 студенти;

- „предучилишно воспитание, за воспитувачи во групи на албански јазик“ - 50 студенти;

- „предучилишно воспитание, за воспитувачи во групи на турски јазик“ - 25 студенти;

- Факултетот за ветеринарна медицина - 53 студенти;

- Студиски програми за стручно образование во траење помалку од три години, за кои се стекнува сертификат - 0 студенти;

- Бројот на вонредните студенти да се намали и да соодветствува на реалните потреби, согласно Законот за високото образование и статутите на високообразовните установи, како и пропишаните конкурсни услови и оправдани причини за стекнување статус на вонреден студент, особено на Природно-математичкиот факултет, Филолошкиот факултет и Педагошкиот факултет во Скопје.

2. Бројот на студенти за запишување во прва година на државните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола во учебната 2004/2005 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија, да изнесува соодветно на бројот на студентите за запишување во прва година предложен во Конкурсот за запишување во прва година на високообразовните установи на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола во учебната 2004/2005 година.

- Бројот на вонредните студенти да се намали и да соодветствува на реалните потреби, согласно Законот за високото образование и статутите на високообразовните установи, како и пропишаните конкурсни услови и оправдани причини за стекнување статус на вонреден студент, особено на Факултетот за туризам и угостителство-Охрид.

3. За обезбедување правична и соодветна застапеност на студентите припадници на другите заедници кои не се мнозинство во Република Македонија, факултетите дополнително да запишат студенти припадници на овие заедници.

Бројот на припадниците на овие заедници на различни факултети ќе биде утврден со посебна одлука на Владата.

4. Вкупниот број на студенти кои можат да се запишат на високообразовните установи се определува според капацитетот одреден со решението за акредитација на високообразовната установа. При тоа, бројот на студентите кои се запишуваат со кофинансирање на студентите, да не е поголем од бројот на студентите кои се запишуваат во државната квота. Спрема високообразовните установи кои нема да се придржуваат на бројот на студенти за запишување утврден во конкурсот според капацитетот на установата, по извршениот надзор од страна на Министерството за образование и наука, ќе бидат преземени соодветни законски мерки.

5. Финансирањето на запишаните студенти од точка 1 и точка 2 на оваа одлука, да биде во рамките на утврдените средства на буџетите на Република Македонија за 2004 и 2005 година на Министерството за образование и наука, во програмата за финансирање на високото образование.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1318/1
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

515.

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 2004 години ("Службен весник на Република Македонија" бр. 85/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 донесе

О Д Л У К А
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШОЦИТЕ НА
ПРИХОДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА
ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 2003 ГОДИНА

1. Дел од остварените вишоци на приходите над дозволеното ниво на потрошувачка во 2003 година во износ од 82.000.000 денари се распределуваат на единиците на локалната самоуправа:

1	-Берово	1.000.000
2	-Пехчево	300.000
3	-Битола	1.600.000
4	-Бистрица	300.000
5	-Новаци	300.000
6	-Бач	300.000
7	-Старавина	300.000
8	-Могила	300.000
9	-Кукуречани	600.000
10	-Цапари	300.000
11	-Добрушево	300.000
12	-М.Брод	800.000
13	-Самоков	300.000
14	-Пласница	400.000
15	-Валандово	400.000
16	-Виница	1.100.000
17	-Блатец	300.000
18	-Гевгелија	1.000.000
19	-Миравци	300.000
20	-Богданци	500.000
21	-Стар Дојран	500.000
22	-Гостивар	2.000.000
23	-Неготино-Полошко	600.000
24	-Врапчиште	400.000
25	-Ростуша	900.000
26	-Маврови Анови	400.000
27	-Чегране	600.000
28	-Долна Бањица	400.000
29	-Србиново	300.000
30	-Вруток	300.000
31	-Дебар	1.500.000
32	-Центар Жупа	500.000
33	-Делчево	600.000
34	-Македонска Каменица	500.000
35	-Демир Хисар	1.000.000
36	-Сопотница	300.000
37	-Кавадарци	1.100.000
38	-Конопиште	300.000
39	-Росоман	300.000
40	-Кичево	700.000
41	-Другово	300.000
42	-Осломеј	300.000
43	-Вранешница	300.000
44	-Зајас	500.000
45	-Кочани	1.000.000
46	-Чешиново	300.000
47	-Облешево	300.000
48	-Зрновци	300.000
49	-Оризари	300.000
50	-Кратово	600.000
51	-Крива Паланка	900.000
52	-Ранковце	400.000
53	-Куманово	1.300.000
54	-Липково	500.000
55	-Орашец	300.000
56	-Клечовце	400.000
57	-Старо Нагоричане	300.000
58	-Крушево	700.000
59	-Житоше	300.000

60	-Неготино	900.000
61	-Демир Капија	300.000
62	-Охрид	1.000.000
63	-Белчишта	500.000
64	-Косел	500.000
65	-Мешеишта	300.000
66	-Прилеп	2.500.000
67	-Долнени	500.000
68	-Тополчани	300.000
69	-Кривогаштани	400.000
70	-Витолиште	300.000
71	-Пробиштип	500.000
72	-Злетово	300.000
73	-Радовиш	800.000
74	-Конче	300.000
75	-Подареш	300.000
76	-Ресен	1.900.000
77	-Свети Николе	900.000
78	-Лозово	400.000
79	-Струмица	1.200.000
80	-Ново Село	500.000
81	-Василево	300.000
82	-Босилово	300.000
83	-Куклиш	300.000
84	-Муртино	300.000
85	-Струга	1.800.000
86	-Луково	300.000
87	-Делогожда	300.000
88	-Лабуништа	400.000
89	-Велешта	600.000
90	-Вевчани	300.000
91	-Тетово	1.800.000
92	-Цепчиште	300.000
93	-Теарце	300.000
94	-Брвеница	300.000
95	-Камењане	300.000
96	-Боговиње	300.000
97	-Шипковица	300.000
98	-Желино	300.000
99	-Јегуновце	300.000
100	-Вратница	300.000
101	-Велес	2.000.000
102	-Богомила	300.000
103	-Градско	300.000
104	-Чашка	300.000
105	-Извор	500.000
106	-Штип	1.000.000
107	-Карбинци	500.000
108	-Гази Баба	1.000.000
109	-Арачиново	400.000
110	-Петровец	300.000
111	-Илинден	300.000
112	-Кисела Вода	2.000.000
113	-Студеничани	600.000
114	-Зелениково	300.000
115	-Сопиште	300.000
116	-Карпош	1.600.000
117	-Сарај	700.000
118	-Кондово	300.000
119	-Горче Петров	1.000.000
120	-Чаир	1.000.000
121	-Чучер-Сандево	500.000
122	-Шуто Оризари	600.000
123	-Центар	1.000.000
124	-Скопје-град	8.000.000
Вкупно:		82.000.000

2. Единиците на локална самоуправа се должни средствата од точка 1. на оваа одлука да ги користат наменски за остварување на редовните функции на општината.

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Министерството за финансии. Средствата ќе се преведат на сметките на буџетите на единиците на локална самоуправа.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.23-1680/1
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

516.

Врз основа на член 11, став 1, точка 4 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (УПОТРЕБА) НА ДОБИВКАТА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ-НЕТО ДОБИВКА ОД ФИНАНСИСКАТА 2003 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за распоредување (употреба) на добивката по оданочување-нето добивка од финансиската 2003 година на Јавното претпријатие "Македонска радиодифузија-Скопје" бр. 02-607/2 од 6.05.2004 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 5.05.2004 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1501/4
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

517.

Врз основа на член 11, став 1 точка 8 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02 и 40/03) и член 12, став 1 и 2 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98 и 98/00), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДБА НА ОСНОВНАТА РАДИОДИ- ФУЗНА МРЕЖА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ "МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ" ВО 2004 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Програмата за развој и изградба на основната радиодифузна мрежа на Јавното претпријатие "Македонска радиодифузија-Скопје" во 2004 година бр. 02-138/3 од 6.02.2004 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 4.02.2004 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-557/1
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

518.

Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ЈАВ- НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ "МАКЕДОНСКА РАДИОДИ- ФУЗИЈА-СКОПЈЕ" ЗА 2003 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Годишната сметка и Извештајот за работа на Јавното претпријатие "Македонска радиодифузија-Скопје" за 2003 година бр. 01-287/3 и 02-269/2 од 27.02 и 1.03.2004 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 27.02.2004 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1501/6
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

519.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУ- КАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА НЕПА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 23-2513/1 од 27.10.1997 година, со која е формирана Националната агенција за развој на мали и средни претпријатија-НЕПА, Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1688/1
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

520.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03) и член 96, став 4 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03 и 67/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО- ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА КОРИ- СТЕЊЕ НА ВИП-ПРОСТОРОТ НА АЕРОДРОМОТ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Во Одлуката за ослободување од плаќање на услуги за користење на ВИП-просторот на Аеродромот во Скопје ("Службен весник на Република Македонија" бр. 56/02), во член 1, став 1, во алинејата 5, точката се заменува со зборот "и".

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6 која гласи:
 “- Началникот на Генералштабот на Армијата на Република Македонија”.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-1686/1
 17 мај 2004 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

521.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/02 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 година, одобри

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 23-2196/3 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕКА И ЗАБАВНИ ИГРИ “ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“-СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА НА УЛ. “ДИМИТАР ВЛАХОВ“ БР. 14 ВО ОХРИД

1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година, издадена на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа и забавни игри “Лотарија на Македонија“-Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб, во точката 3 наместо бројот “20“ треба да стои бројот “17“.

2. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1660/1
 17 мај 2004 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

522.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/02 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 година, одобри

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 23-2196/3 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕКА И ЗАБАВНИ ИГРИ “ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“-СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА НА УЛ. “ЈАНЕ САНДАНСКИ“ БР. 54 ВО ТЕТОВО

1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа и забавни игри “Лотарија на Македонија“-Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб, во точката 3 наместо бројот “20“ треба да стои бројот “15“.

2. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1661/1
 17 мај 2004 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

523.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/02 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 година, одобри

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 23-2196/3 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕКА И ЗАБАВНИ ИГРИ “ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“-СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА НА УЛ. “ДИМИТАР ВЛАХОВ“ БР. 46 ВО КУМАНОВО

1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година, издадена на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа и забавни игри “Лотарија на Македонија“-Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб, во точката 3 наместо бројот “20“ треба да стои бројот “17“.

2. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1662/1
 17 мај 2004 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

524.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 година, одобри

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 23-2196/3 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕКА И ЗАБАВНИ ИГРИ “ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“-СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА НА УЛ. “ТРИФУН ХАЦИ - ЈАНЕВ“ БР. 6 ВО СКОПЈЕ

1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година, издадена на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа и забавни игри “Лотарија на Македонија“-Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб, во точката 3 наместо бројот “18“ треба да стои бројот “15“.

2. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1663/1
 17 мај 2004 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

525.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 година, одобри

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 23-2196/3 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕКА И ЗАБАВНИ ИГРИ “ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“-СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА НА УЛ. “НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ БР. 9 ВО СКОПЈЕ

1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година, издадена на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа и забавни игри “Лотарија на Ма-

кедонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб, во точката 3 наместо бројот “30“ треба да стои бројот “25“.

2. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1664/1
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

526.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 23-5199/1 ОД 11.09.2001 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ „ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“-СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА НА УЛ. “МИТРОПОЛИТ ТЕОДОСИЕ ГОЛОГАНОВ“ БР. 28 ВО СКОПЈЕ**

1. Во Лиценцата под бр. 23-5199/1 од 11.09.2001 година, издадена на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа и забавни игри “Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб, во точката 3 наместо бројот “15“ треба да стои бројот “18“.

2. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1665/1
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

527.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/02 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 23-58/8 ОД 28.09.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ „ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“- СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА НА БУЛ. “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - ПЕЛАГОНКА 2, СУТЕРЕН, ЛОКАЛ 4 ВО БИТОЛА**

1. Во Лиценцата под бр. 23-58/8 од 28.09.1998 година, издадена на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа и забавни игри “Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб, во точката 3 наместо бројот “15“ треба да стои бројот “18“.

2. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1666/1
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

528.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/02 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 23-58/12 ОД 28.09.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ „ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА НА УЛ. „МАРШАЛ ТИТО“ ББ ВО СТРУМИЦА**

1. Во Лиценцата под бр. 23-58/12 од 28.09.1998 година, издадена на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб, во точката 3 наместо бројот „15“ треба да стои бројот „18“.

2. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1667/1
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

529.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/02 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 23-2196/3 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ „ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА НА УЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ БР. 5 ВО ПРИЛЕП**

1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година, издадена на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб, во точката 3 наместо бројот „20“ треба да стои бројот „22“.

2. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1668/1
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

530.

Врз основа на член 20 став 1 точка 51 од Законот за одбрана (“Сл. весник на РМ” бр. 42/2001 и 5/2003), министрот за одбрана донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ НА ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се уредува стручното оспособување и усовршување за офицери и подофицери на служба во постојаниот и во резервниот состав во Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

Член 2

Со стручното оспособување и усовршување за офицери и подофицери во постојаниот и резервниот состав на Армијата лицата се стекнуваат со општовоени, стручно специјалистички знаења и способности потребни за вршење должности за воени старешини во Армијата.

II. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ ЗА ОФИЦЕРИ И ПОДОФИЦЕРИ ВО ПОСТОЈАНИОТ СОСТАВ НА АРМ**1. Упатување****Член 3**

Стручното оспособување и усовршување за офицери во постојаниот состав на Армијата се организира и спроведува за лицата кои ги исполнуваат условите од членовите 27, 40 и 44 и 45 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Законот).

Член 4

Стручното оспособување и усовршување за подофицери во постојаниот состав на Армијата се организира и спроведува за лицата кои ги исполнуваат условите од членовите 28, 29, 44 и 45 од Законот.

Член 5

Стручното оспособување и усовршување на професионалните војници за подофицери, во траење до три месеци се спроведува согласно годишниот план за стручно оспособување и усовршување.

2. Организација и спроведување на стручното оспособување и усовршување**Член 6**

Стручното оспособување и усовршување за офицери и подофицери во постојаниот состав во Армијата се организира и спроведува во центрите (командите) за обука и соодветните единици на Армијата, според наставниот план и програма за секој род и служба.

Член 7

Стручното оспособување и усовршување за офицери и подофицери во постојаниот состав на Армијата во траење од три месеци се спроведува во две фази и тоа:

- во првата фаза се спроведува основна и општа воена обука, во траење од еден месец.

- во втората фаза се спроведува воено-стручна обука и воено-стручно стажирање, во траење од два месеци.

Член 8

Стручното оспособување и усовршување за офицери и подофицери во постојаниот состав на Армијата во траење од шест месеци се спроведува во три фази и тоа:

- во првата фаза се спроведува основна воена обука во траење од еден месец;

- во втората фаза се спроведува општовоена обука, во траење од два месеци, и

- во третата фаза се спроведува воено-стручна обука и воено-стручно стажирање, во траење од три месеци.

Член 9

Наставата за стручното оспособување и усовршување за офицери и подофицери во постојаниот состав во Армијата се организира и спроведува секој работен ден по шест часа претпладне и три пати во неделата по два часа попладне.

Практичниот дел на наставниот план и програма за стручно оспособување и усовршување, по потреба, при изведување на вежби, гаѓања и слично може да трае и подолго од шест часа во текот на денот.

3. Проверување и оценување на знаењето**Член 10**

Проверувањето на знаењето на лицата на стручно оспособување и усовршување за офицери и подофицери во постојаниот состав на Армијата се врши континуирано во текот на стручното оспособување и усовршување и тоа усно, писмено и практично.

По спроведувањето на сите наставни, теоретски и практични содржини од наставниот план и програма се полага завршен испит.

Член 11

Проверувањето и оценувањето на знаењето на лицата на стручно оспособување и усовршување за офицери и подофицери во постојаниот состав на Армијата, за теоретскиот дел, за секој наставен предмет го вршат старешините-изведувачи на обуката, а за практичниот дел командирите на основните единици и инструкторите на курсот.

Член 12

Оценувањето на лицата на стручно оспособување и усовршување за офицери и подофицери во постојаниот состав на Армијата се врши за секој наставен предмет, со оценки од еден (1) до пет (5) и тоа:

- недоволен (1);
- доволен (2);
- добар (3);
- многу добар (4) и
- одличен (5).

Лицето кое добило оценка недоволен (1) по било кој наставен предмет, може да полага поправен испит во рок од седум дена од денот на претходното полагање, пред комисија формирана од страна на началникот на Генералштабот на Армијата.

Член 13

По завршување на теоретскиот и практичниот дел од обуката се организира завршен испит, пред тричлена комисија формирана од страна на министерот за одбрана.

Комисијата од став 1 на овој член ја сочинуваат старешини кои биле вклучени во процесот на спроведувањето во теоретскиот и практичниот дел на стручното оспособување и усовршување.

При полагањето на завршниот испит се врши целосно усмено, писмено и практично проверување на стекнатите теоретски и практични знаења на лицата упатени на стручно оспособување и усовршување за офицери односно подофицери.

Постигнатите резултати од завршниот испит се оценуваат описно и тоа: "положил со особен успех", "положил со добар успех", "положил со задоволителен успех" или "не го положил завршниот испит".

Лицето кое нема да го положи завршниот испит за офицер односно подофицер, има право на поправен испит пред комисијата од став 1 на овој член, во рок од 15 дена од денот на претходното полагање.

Член 14

На лицето кое го положило завршниот испит, од страна на комисијата од член 13 став 1 на овој правилник, му издава писмен доказ за завршено стручно оспособување и усовршување за офицер односно подофицер за соодветниот род-служба.

III. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ ЗА ОФИЦЕРИ ВО РЕЗЕРВНИОТ СОСТАВ НА АРМИЈАТА**1. Упатување****Член 15**

На стручно оспособување и усовршување за офицери во резервниот состав на Армијата (во натамошниот текст: стручно оспособување и усовршување за резервни офицери), се упатуваат регрутите со завршено високо образование кои се оценети како способни за воена служба и кои ќе изразат желба за стручно оспособување и усовршување за резервни офицери.

Член 16

Регрутите од член 15 на овој правилник, до Министерството за одбрана поднесуваат диплома или уверение за завршено високо образование и писмена изјава во која ја изразуваат желбата за стручно оспособување и усовршување за резервни офицери.

2. Организација и спроведување на стручното оспособување и усовршување

Член 17

Стручното оспособување и усовршување за резервни офицери се организира и спроведува во Армијата во траење од шест месеци, за време на служење на воениот рок во Армијата со оружје.

Стручното оспособување и усовршување од став 1 на овој член се спроведува во три фази.

Во првата фаза се спроведува основна и општа воена обука, во траење од четириесет и пет дена.

Во втората фаза се спроведува воено стручна обука, во траење од четириесет и пет дена.

Во третата фаза се спроведува стажирање низ практична работа (обука) во единиците на Армијата за соодветни родови и служби, во траење од три месеци.

Член 18

Во првата и втората фаза од стручното оспособување и усовршување за резервни офицери, лицата се стекнуваат со знаења и способности за:

- совладување на основните воено-стручни знаења за вршење на војнички должности во Армијата;
- основните андрагошко-методички знаења потребни за успешно организирање и реализирање на стручното оспособување и усовршување;
- организациско формациската структура и употреба на основните тактички единици во Армијата;
- успешно реализирање на почетните командирски должности (командир на одделение и вод) и други должности во Армијата;
- постигнување на соодветно ниво на физичка подготвеност и кондициска издржливост за успешно реализирање на службата во Армијата.

Член 19

Во третата фаза на стручното оспособување и усовршување за резервни офицери, лицата непосредно изведуваат обука во единиците на Армијата и извршуваат должности за кои се оспособуваат.

Во третата фаза на стручното оспособување и усовршување, лицата стажираат на должност командир на одделение еден месец, а на должност командир на вод два месеци.

Член 20

Стручното оспособување и усовршување за резервни офицери, се реализира според наставен план и програма за секој род односно служба.

3. Проверување и оценување на знаењето

Член 21

Проверувањето и оценувањето на знаењата на лицата на стручното оспособување и усовршување за резервни офицери, се врши континуирано во текот на стручното оспособување и усовршување и со полагање на испит по завршувањето на првата и втората фаза на стручното оспособување и усовршување.

Член 22

Полагањето на испитот по завршување на првата фаза на стручното оспособување и усовршување, се изведува во единиците на Армијата за стручно оспособување и усовршување за резервни офицери, по предметите и содржините од наставниот план и програма.

Испитот се полага пред тричлена комисија формирана од страна на началникот на Генералштабот на Армијата.

Член 23

Полагањето на испитот по завршување на втората фаза на стручното оспособување и усовршување, се изведува во центрите за обука каде се распоредени лицата, по предмети и содржини од наставниот план и програма.

Испитот се полага пред тричлена комисија формирана од страна на началникот на Генералштабот на Армијата.

Комисијата од став 2 на овој член, ја сочинуваат офицери од центрите за обука, каде што се распоредени лицата за стручното оспособување и усовршување за резервни офицери.

Член 24

Проверувањето и оценувањето на знаењата на лицата за стручното оспособување и усовршување за резервни офицери, се врши усно, писмено и практично.

Постигнатите резултати од проверувањето и оценувањето на знаењата се оценуваат на начин определен во член 12 став 1 и член 13 став 4 на овој правилник.

Член 25

Лицата на стручното оспособување и усовршување за резервни офицери, кои ќе го положат испитот од првата и втората фаза, се распоредуваат на стажирање (обука) во единиците на Армијата.

Лицата на стручното оспособување и усовршување за резервни офицери кои добиле оценка недоволен (1) по било кој предмет, се смета дека не го положили испитот од членовите 22 и 23 на овој правилник.

Член 26

Лицата на стручно усовршување и оспособување за резервни офицери кои не ги положили испитите од членовите 22 и 23 од овој правилник, го дослужуваат воениот рок со распоредување во единици на Армијата соодветно на воено евиденциска специјалност што ја имаат.

Член 27

На крајот од стажирањето (обуката), во третата фаза, лицата на стручното оспособување и усовршување за резервни офицери, се оценуваат од првопретпоставениот старешина и второпретпоставениот старешина во единиците каде се распоредени.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 28

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за стручно оспособување и усовршување за офицери во резервниот состав на Армијата на Република Македонија, бр. 01-3268/1 од 05.09.1997 година.

Член 29

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-2105/3
6 мај 2004 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р Вlado Бучковски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.
Претплата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.
"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.